

Врз основа на 37-и од Закон за јавни претпријатија (Сл. весн.на РМ бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13 и 41/14) и Закон за вработените во јавен сектор член 20-г (Сл.весн.на РМ бр.27/14) ЈКП„Водовод“-Битола согласно потребата од вработување на 2 извршители на неопределено време ЈКП„Водовод“-Битола објавува :


**Ј А В Е Н   О Г Л А С   бр.03/2018**  
**За прием на 2 (два) извршители на неопределено време**

Се распишува јавен оглас за засновање работен однос на неопределено време за следните работни места :

1. **Оперативен Директор КДР 03 05 А01 001-1(еден) извршител со најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен –машинство - образование, најмалку четири години работно искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката, од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор, на неопределено време.**
2. **Раководител на сектор за водоснабдителни објекти, производство и третман на вода за пиење КДР 03 05 А01 008 - еден (1) извршител со најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен - Градежништво и водостопанство или Електромашинство – образование, најмалку четири години работно искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката, од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор, на неопределено време.**

-За работното место под реден број 1 (еден) **Оперативен Директор КДР 03 05 А01 001 дневното работно време** од понеделник до петок ќе трае од 7,00 до 15,00 часот. Основна нето плата изнесува **33.158,00денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж. Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2018 година се : 1 (еден) извршител -Македонец(ка) 1.

- За работното место под реден број 2 (два) **Раководител на сектор за водоснабдителни објекти, производство и третман на вода за пиење КДР 03 05 А01 008 дневното работно време** од понеделник до петок ќе трае од 7,00 до 15,00 часот. Основна нето плата изнесува **32.033,00денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж. Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2018 година се : 1 (еден) извршител -Македонец(ка) 1.



Кандидатите треба да ги исполнуваат следните **општи услови**:

- Да е државјанин на РМ
- Активно да го користи македонскиот јазик
- Да е полнолетен
- Да има општа здравствена способност за работното место
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните **посебни услови**:


- Да има соодветни стручни квалификации за работното место
- Да има соодветно работно искуство потребно за работното време
- Да поседува посебни работни компетенции потребни за работното место
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, преку приложување на потврда,
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку приложување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција на A1 (A1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар:

- Уверение за државјанство
- Извод од матична книга на родени
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност,
- Диплома за завршено соодветно образование,
- Потврда за работно искуство доколку се бара,
- Доказ за раководно искуство на работно место,
- Пополнета пријава објавена на веб страната на ЈКП „Водовод“-Битола.

Јавниот оглас трае 15(петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен од македонскиот.

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.



Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција:

**Фаза 1** - Административна селекција - Проверка на внесените податоци во пријавата со условите предвидени во огласот и проверка на приложените докази и

**Фаза 2** - Интервју.

Пријавите ќе бидат достапни на веб-страната на ЈКП „Водовод“ - Битола <http://www.vodovodbt.mk> а ќе можат и да се подигнат и од архивата на ЈКП „Водовод“ - Битола секој работен ден од 07:00 до 15:00 часот.

Кон пријавата кандидатите задолжително ги приложуваат потребните докази за податоците внесени во истата.

Кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

Пријавите со потребната документација, кандидатите се должни да ги достават на писмено до Архивата на ЈКП “Водовод “ Битола на Ул.”Климент Охридски “ бб, со назнака „За оглас бр.03/2018“.

Битола  
05.07.2018

ЈКП „Водовод“ - Битола  
В.Д.Директор Камелија Видимче